

КРИВИЧНО 65 Обуки

ТЕМИ: 49

1. Криминалистички вештачења кај крвните деликти/најнови техники
2. Борба против трговија со дрога, разграничување на одделните облици и меѓугранична соработка
3. Борба против трговија со дрога, разграничување на одделните облици, меѓугранична соработка
4. Видови на конфискација/ примена на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривичната и прекршочната постапка
5. Вонредни правни лекови во кривичната постапка/Вонредно преиспитување на странска пресуда
6. Даночно затајување и разграничување со перење пари/доказите од УЈП/улогата на Бирото за судски вештачења
7. Доказното средство вештачење во парничната постапка
8. Инкриминации во врска со поткупот поткуп на домашни и странски службени лица и домашни и странски арбитри
9. Инкриминации во врска со поткупот/поткуп на службени лица, на домашни и странски арбитри/меѓународна рамка
10. Компјутерски криминал, злоупотреба на платежни картички, разграничување на одделните облици
11. Компјутерскиот криминал во поглед на повреда на авторското право и сродните права
12. Конфискација(преку системот за електронско учење)
13. Кривична одговорност на нотарите во врска со нотарските исправи
14. Кривични дела во врска со злоупотреба на јавните набавки
15. Кривични дела поврзани со - хартии од вредност и удели
16. Кривични дела во врска со криумчарење, царинска измама
17. Кривични дела во врска со хартии од вредност и удели
18. Кривични дела и прекршоци против животната средина и природата
19. Кривични дела поврзани со јавните набавки
20. Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај, со посебен осврт на причините

за зачестените незгоди

21. Кривични дела против во врска со - криумчарење, царинска измама
22. Кривични дела против изборите и гласањето/измени и дополнувањата на КЗ
23. Кривични дела против имотот –Прекршочна и кривична одговорност за бесправно градење
24. Кривични дела против културното наследство
25. Кривични дела против половата слобода и половиот морал, со посебен осврт на кривичните дела каде жртва е дете или малолетник/педофилија/мерки за заштита на малолетни жртви
26. Кривични дела против службена должност, со посебен осврт на злоупотреба на службената положба и овластување/практични проблеми
27. Кривични дела против честа и угледот
28. Кривични дела против човечноста и меѓународното право, со посебен осврт на трговија со луѓе и криумчарење на мигранти
29. Кривично правна заштита на правата од индустриска сопственост
30. Мерки за обезбедување присуство на лица во кривичната постапка/домашна пракса и праксата на ЕСЧП
31. Одговорност на правни лица
32. Посебни истражни мерки
33. Практична примена на Закон за малолетничка правда
34. Практична примена на Законот за извршување на санкции
35. Практична примена на одредбите за Злосторничко здружување
36. Процесни одлуки на вонрасправниот кривичен совет и одлуки по жалба
37. Психијатриско вештачење /прашања во врска со пресметливоста на сторителот на кривичното дело
38. Психијатриско вештачење како доказ во кривичната постапка во врска со пресметливоста на сторителот на кривичното дело
39. Содржина на обвинителен акт, жалби на ЈО на одлуките на судот
40. Стек на кривични дела / Продолжено кривично дело
41. Судска медицина-најновите технологии во полза на откривање и докажување на крвните

деликти

42. Судска медицина-обдукционен наод при разните причини за смрт/содржина на вештачењето/оценка на исказот на вештакот
43. Судска соработка во кривична материја
44. Тркалезна маса на кривичните оддели од сите апелациони судови за воедачување на казнената политика
45. Тркалезна маса на прекршочните оддели од 4-те апелациони судови за хармонизација на прекршочните санкции
46. Тркалезна маса:Подготовка на јавните обвинители за примена на новиот ЗКП. Односите со полицијата и другите надлежни органи за прогон
47. Унифицирање на казнената политика во правец на имплементација на Новиот ЗКП
48. Право на ЕУ преку систем за електронско учење
49. Увид и реконструкција /практични проблеми

ГРАЃАНСКО 57 Обуки

ТЕМИ: 37

1. Примена на Законот за градежно земјиште и Законот за градење
2. Аспекти на колективните договори и колективното договарање и мирното решавање на работните спорови
3. Аспекти од судската пракса поврзани со новите институти во ЗРО (член 78 и член 102 од ЗРО)
4. Видови на тужби / Претходно испитување на тужба
5. Вознемирување на работно место – мобинг
6. Договор за вработување – склучување, измена, откажување
7. Доказното средство вештачење во парничната постапка
8. Застареност на побарувањата, застој и прекин
9. Заштита на правата на работниците во случај на статусни промени кај трговските друштва
10. Камати: поим, видови, проблеми во праксата
11. Карактеристики на договорот за вработување наспроти менаџерскиот договор
12. Меѓународна надлежност на судовите во граѓанското правосудство
13. Меѓународни и домашни аспекти во врска со надомест на штета по основ на осигурување од автомобилска одговорност и други задолжителни осигурувања за одговорност спрема трети лица
14. Меѓународни конвенции ратификувани од РМ кои директно наоѓаат примена во граѓанското право, а не се преточени во закон во РМ
15. Надлежноста на нотарите согласно Законот за извршување
16. Надомест на материјална и нематеријална штета
17. Надомест на нематеријална штета со фокус на инвалидитет
18. Надомест на нематеријална штета предизвикана од лекарска грешка
19. Надомест на штета причинета од службени лица во вршење на професионалната дејност
20. Некои позначајни аспекти во постапката за колективни отпуштања

21. Практична примена на ЗПП со посебен осврт на примената на одредбите за електронска достава на писмена/Примена на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис
22. Практична примена на Закон за семејство и Закон за наследување
23. Практична примена на Законот за постапување со бесправно изградени објекти
24. Практична примена на одредбите за веродостојна исправа во постапката пред нотарите и во судска постапка
25. Практична примена на одредбите за каматите
26. Привремени и претходни мерки
27. Привремени мерки според Закон за индустриска сопственост и Закон за авторско право и сродни права
28. Привремени мерки, со акцент на мерките во постапката за извршување
29. Примена на Законот за обезбедување на побарувања – претходни и привремени мерки
30. Примена на Протокол 1 од чл. 1 од ЕКЧП со осврт на предметите против РМ пред ЕСЧП
31. Примена на Член 6 од ЕКЧП во граѓанската постапка
32. Проценка на штетата во случаи на повреда на правата од интелектуална сопственост
33. Процесни решенија, докази и изведување докази според ЗПП
34. Сопственичките тужби и запишувањата во Катастар
35. Спорови што произлегуваат од стечајна постапка
36. Судска соработка во граѓанска материја
37. Трошоци на постапката/Примена на Законот за судски такси

ОПШТА 19 Обуки

ТЕМИ: 14

1. Етички кодекс на судиите и јавните обвинители/Меѓународни документи на Совет на Европа и ОН поврзани со правосудството
2. Етика – национални и меѓународни прописи и меѓународни документи за правосудството
3. Слободен пристап до информации од јавен карактер
4. Етички кодекс/Конфликт на интереси/Антикорупциски мерки
5. Закон за спречување и заштита од дискриминација, препознавање на сите форми и облици на дискриминација
6. Етички кодекс/Конфликт на интереси/Антикорупциски мерки
7. Етичкиот кодекс на судиите и на адвокатите/Односи на судиите со адвокатите/Судир на интереси и антикорупциски мерки
8. Закон за класифицирани информации
9. Заштита на лични податоци
10. Комуникациски способности - Вештина на комуницирање, видови, справување со стрес
11. Практична примена на Закон за спречување и заштита од дискриминација/говор од омраза
12. Слободен пристап до информации од јавен карактер
13. Специјализирана обука за користење на системот за електронско учење (4)
14. Тркалезна маса: Примена на Етичкиот кодекс и превенција на корупцијата/судир на интереси, подароци и други погодности, надворешни активности на судиите, имотни листови, даноците и други релевантни прашања поврзани со 4 от Круг на оценка на ГРЕКО (3)

УПРАВНО 19 Обуки

ТЕМИ : 17

1. Надлежност на управното судство во врска со примената на Изборниот законик
2. Законите во образовната дејност / просветна инспекција – од аспект на надлежноста на управните судови
3. Тркалезна маса: Закон за приватизација
4. Управно – судска заштита на правата од интелектуална сопственост: Примена на Законот за индустриска сопственост
5. Работилница за практична примена на Законот за јавните набавки
6. Управни спорови во врска со данокот на додадена вредност и персоналниот данок на доход
7. Даночни и царински спорови
8. Управни договори – надлежноста на Управниот суд наспроти надлежноста на редовните судови
9. Закон за лустрација и надлежноста на Управното судство
10. Улогата на судиите во спроведување на законодавството во контрола на државната помош
11. Повторување на постапката пред Управниот суд и Вишиот управен суд
12. Разграничување на надлежноста на Управниот суд и редовните судови во врска со примена на Законот за земјоделско земјиште
13. Јуриспруденција на Европскиот суд на правдата поврзана со надлежноста на управните судови
14. Јуриспруденција на ЕСЧП поврзана со чл 6 за постапката пред управните судови
15. Примена на Законот за прекршоци во корелација со одделни материјални закони во однос на прекршоците
16. Жалбена постапка пред Вишиот управен суд
17. Управно – судска заштита на правата од интелектуална сопственост: Примена на Законот за авторско право и сродните права

ТРГОВСКО 13 Обуки

ТЕМИ : 13

1. Привремени мерки во трговски спорови
2. Толкување на трговските договори/Исполнување на договорите/извршни клаузули/Договор за лизинг/Договор за кредит со посебен осврт на банкарското работење во врска со договорите за кредит
3. Менаџерски договори/Правилна правна квалификација и разграничување на работни спорови од класичен работен однос по ЗРО и споровите кои произлегуваат од Договорите за уредување на меѓусебните права и обврски со извршните директори (менаџери) и лицата со посебни овластувања и одговорности (раководни лица) особено во ситуации кога договорите содржат спротивставени одредби од ЗРО и ЗТС.
4. Тркалезна маса за унифицирање на судската пракса во врска со трговски спорови на 4-те апелациони судови
5. Одговорност на акционерите и содружниците согласно ЗТД со посебен осврт на посебната одговорност(чл.28 од ЗТД)/Деривативна тужба согласно ЗТД
6. Работење со хартии од вредност / практични аспекти
7. Докажување, квалитет на докази во трговските спорови со посебен осврт на вештачењето /Финансиските инструменти како докази во трговските спорови
8. Граѓанско-правни и кривично правни аспекти на стечајот/Одговорност на стечајните управници
9. Тркалезна маса на тема: Примена на институтот План за реорганизација во стечајна постапка/Причини за задоцнето отпочнување на стечајните постапки
10. Постапка по редовни и вонредни правни лекови во трговски спорови
11. Одговорност на органите на управување во трговските друштва/Одговорност за ненавремено поднесување на предлог за стечај/Одговорност на трговец поединец
12. Трговски спорови со меѓународен елемент/Примена на меѓународни конвенции во трговските спорови/Примена на добрите деловни обичаи
13. Тркалезна маса на тема: Медијација и арбитража како алтернативни начини за решавање на трговските спорови

ПРЕКРШОЦИ 7 Обуки

ТЕМИ : 7

1. Одбрани процесни теми при примена на Закон за прекршоци-мерки за забрзување на постапката, достава, одлуки
2. Постапката пред прекршочните органи согласно Законот за прекршоци
3. Прекршоци според Изборниот законик и Законот за финансирање на политичките партии
4. Прекршочна постапка пред прекршочните органи согласно Законот за прекршоци
5. Прекршоци според Законот за индустриска сопственост/Улогата на Државниот пазарен инспекторат во заштитата на правата од индустриска сопственост
6. Воедначување на казнената политика
7. Примена на Законот за прекршоци во корелација со материјалните закони каде се предвидени прекршоци

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ 13 Обуки

ТЕМИ : 12

1. Надлежност на службите задолжени за односи со јавност (2)
2. Новите одговорности на јавните обвинители на јавните обвинителства согласно измените и дополнувањата на Законот за јавното обвинителство
3. Новите одговорности на претседателите на судовите согласно измените и дополнувањата на Законот за судовите и Законот за управување со движење на предметите со фокус на должината на траење на постапките/најновите документи на ЦЕПЕЈ
4. Примена на судскиот деловник и АКМИС
5. Правилник за внатрешно работење на јавните обвинителства
6. Односот на обвинителите, полицијата и други надлежни органи за прогон
7. Практична примена на извршување на законските надлежности на јавниот обвинител во рамките на јавното обвинителство со посебен акцент на забрзување на постапките
8. Надлежноста на претседателите на судовите во постапката за извршување
9. Процес на одвивање менторство, техники на менторирање / Однос ментор – кандидат, критериуми за вреднување и оценување
10. Техники на учење возрасни, ефективни методи и техники за практична обука, техники на презентација / Планирање и моделирање на обука
11. Улогата на јавните обвинители на јавните обвинителства во организација на работата на јавните обвинителства
12. Улогата на претседателите на судовите во организација на работата во судовите

МЕЃУНАРОДНО 7 Обуки

ТЕМИ: 4

1. Тркалезна маса: Примена на Етичкиот кодекс и превенција на корупцијата/судир на интереси, подароци и други погодности, надворешни активности на судиите, имотни листови, даноците и други релевантни прашања поврзани со 4 от Круг на оценка на ГРЕКО (4)
2. Инкриминации во врска со поткупот/поткуп на службени лица, на домашни и странски арбитри/меѓународна рамка
3. Меѓународни конвенции ратификувани од РМ кои директно наоѓаат примена во граѓанското право, а не се преточени во закон во РМ
4. Меѓународна надлежност на судовите во граѓанското правосудство

ПРАВО НА ЕУ 11 Обуки

ТЕМИ: 10

1. Заштита на конкурентноста
2. Јуриспруденција на Европскиот суд на правдата поврзана со надлежноста на управните судови
3. Примена на правото на ЕУ во Република Македонија и праксата на Европскиот суд на правдата
4. Заштита на потрошувачи
5. Закон за семејство/меѓународна соработка со семејните спорови
6. Кривични дела и прекршоци против животната средина и природата
7. Судска соработка во граѓанска материја
8. Улогата на националниот судија во примена на правото на ЕУ
9. Судска соработка во кривична материја
10. Право на ЕУ (преку системот за електронско учење) (2)

Европски Суд за Човекови Права (ЕСЧП) 16 Обуки

ТЕМИ : 7

1. Декриминализација на клеветата/праксата на ЕСЧП во врска со чл.10 и другите релевантни права (8)
2. Примена на Член 6 од Европската конвенција за човекови права во кривичната постапка во поглед на еднаквоста на оружјето/право на одбрана/
3. Јуриспруденција на ЕСЧП поврзана со чл 6 за постапката пред управните судови
4. Мерки за обезбедување присуство на лица во кривичната постапка/домашна пракса и праксата на ЕСЧП (3)
5. Примена на Протокол 1 од чл. 1 од ЕКЧП со осврт на предметите против РМ пред ЕСЧП
6. Примена на ефективниот правен лек за заштита на судење во разумен рок
7. Примена на Член 6 од ЕКЧП во граѓанската постапка

еУчење 8 Обуки

ТЕМИ : 3

1. Специјализирана обука за користење на системот за електронско учење (4)
2. Конфискација еМодул -преку системот за електронско учење (2)
3. Право на ЕУ еМодул - преку системот за електронско учење (2)